



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830
Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 16 март 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплатата за 1979 година изнесува 800 динари — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

192.

Врз основа на член 10 од Законот за измени и дополненија на Законот за сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ на 9 седница од 14 февруари 1979 година, го утврди пречистениот текст на Законот за сојузните административни такси.

Пречистениот текст на Законот за сојузните административни такси ги опфаќа: Законот за сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72) и Законот за измени и дополненија на Законот за сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), во кои е назначен денот на влегувањето во сила на тие закони.

АС бр. 69/1
14 февруари 1979 година
Белград

Претседател на
Законодавно-правната
комисија на Соборот
на републиките и
покраините на
Собранието на СФРЈ,
Васка Дуганова, с. р.

ЗАКОН

ЗА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

(Пречистен текст)

Член 1

Сојузните административни такси се плаќаат за списите и дејствијата во управните работи кај сојузните органи (во натамошниот текст: такси), како и за други предмети и дејствија кај тие органи предвидени со таксената тарифа утврдена со друг сојузен закон.

Член 2

Како сојузни органи во смисла на член 1 од овој закон се подразбираат:

1) сојузните органи и сојузните организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

Член 3

Таксен обврзник е лице по чие барање се поведува постапката односно се вршат дејствијата предвидени во таксената тарифа.

Ако за ист спис или дејствие постојат два или повеќе таксени обврзници, нивната обврска е солидарна.

Член 4

Ако со таксената тарифа не е пропишано поинаку, таксената обврска настанува:

1) за поднесоци — во моментот кога се предаваат, а за поднесоци дадени во записник — кога се составува записникот;

2) за решенија и други исправи — во моментот на поднесувањето на барањето за нивно издавање;

3) за управни дејствија — во моментот на поднесувањето на барањето за извршување на тие дејствија.

Член 5

Таксата се плаќа во моментот на настанување то на таксената обврска, ако за одделни случаи не е пропишано поинаку.

Член 6

При плаќањето на таксата се врши заокружување на вкупниот износ на тој начин што делот од вкупниот износ од 5 пари не се зема предвид, а делот над 5 пари се заокружува на 10 пари.

Член 7

Ако со таксената тарифа е пропишано таксата да се плаќа според вредноста на предметот, како основица за одмерување на таксата се зема вредноста означена во поднесокот или во исправата.

Ако вредноста на предметот не може да се утврди според став 1 на овој член, ќе ја утврди органот за чија работа се плаќа таксата.

Член 8

Ако исправата подложна на такса се издава во два или повеќе примероци, за вториот и секој натамошен примерок се плаќа такса како за препис и заверување на преписи.

Таксата за вториот и секој натамошен примерок не може да биде поголема од таксата за првиот примерок.

За примероците на исправи што по барање на странката се составуваат за потребите на органот, не се плаќа такса.

Член 9

Во решение или во друга исправа за која е платена такса мора да се назначи дека е таксата платена, во кој износ и по кој тарифен број.

Писмената потврда за платената такса за исправите издадени по поднесоците од член 11 на овој закон ја дава на самата исправа органот што дополнително врши наплата на таксата според член 25 од овој закон.

Член 10

Нетаксирани или недоволно таксирани поднесоци и други списи не смеат да бидат примени непосредно од странката.

Ако нетаксиран или недоволно таксиран поднесок или друг спис стигне по пошта, органот надлежен за одлучување по барањето ќе го повика таксениот обврзник со писмена опомена да ја плати редовната такса и таксата за опомена во рок од десет дена од денот на приемот на опомената.

Надлежниот орган ќе поведе постапка и по нетаксиран или недоволно таксиран поднесок од став 2 на овој член, но решението односно друг акт не може да ѝ се врати на странката пред да ја плати таксата по опомената.

Член 11

Одредбата на член 10 став 2 од овој закон не се применува на поднесоци и други списи што нетаксирани или недоволно таксирани ќе стигнат по пошта од странство, ниту на други списи и дејствија што подлежат на конзуларни такси. Со тие поднесоци и списи ќе се постапи според член 25 од овој закон.

Член 12

Списите и дејствијата во постапките што се водат по службена должност не подлежат на такса.

Член 13

Ослободени се од плаќање такси:

1) општествено-политичките заедници и нивните органи, месните заедници и самоуправните интересни заедници основани со закон, со самоуправна согласба врз основа на закон, односно со одлука на собранието на општествено-политичката заедница и органите на општествената заедница;

2) организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници, општествените организации, здруженијата на граѓаните и другите организации, ако во границите на овластувањата што им се дадени со закон или со пропис донесен врз основа на закон решаваат во управните предмети по барања од странките;

3) Службата на општественото книговодство;

4) организациите на здружен труд во областа на образованието и воспитувањето, науката, културата, здравството и социјалната заштита;

5) организациите на Црвениот крст;

6) организациите на Воздухопловниот сојуз на Југославија за списите и дејствијата што се однесуваат на одобрување на летови заради спортски дејности и манифестации;

7) странските дипломатски и конзуларни претставништва во дипломатски конзуларни работи, под услов на реципроцитет;

8) работниците — за актот за засновање на работен однос и за списите и дејствијата, во врска со остварувањето и заштитата на правата од работниот однос;

9) работниците кои привремено се наоѓаат вон од работниот однос — во постапката за добивање на материјалното обезбедување и на другите права што им припаѓаат по тој основ;

10) граѓани за кои, според прописите на општествено-политичката заедница на чија територија имаат живеалиште, се смета дека се во слаба имотна состојба.

Член 14

Кога постапката е поведена по барање од повеќе лица од кои некои се ослободени од плаќање такса, таксата во таа постапка ја плаќа лицето што не е ослободено од плаќање такса.

Член 15

Од плаќање такси се ослободени следните списи и дејствија:

1) предлози, пријави и други поднесоци предадени во општ интерес;

2) молби за помилување и решенија по тие молби;

3) списи и дејствија во постапката за враќање на неправилно наплатени давачки;

4) списи и дејствија во постапката за исправка на грешки во решенија, во други исправи и во службени евиденции;

5) списи и дејствија за остварување на правата од здравственото, пензиското и инвалидското осигурување;

6) списи и дејствија во постапката за остварување на правата признаени на носителите на одликувања, како и на носителите на „Партизанска споменица 1941 година“;

7) списи и дејствија во постапката за остварување на правото на додаток на деца;

8) поднесоци уплатени до органите за претставки и предлози;

9) поднесоци со кои се бара интервенција од Сојузното јавно обвинителство и од Сојузниот општествен правобранител на самоуправањето;

10) списи и дејствија со кои се регулираат односите помеѓу примачот и давачот на стипендија, од денот кога односното лице го стекнало својството на стипендијант.

Член 16

Во исправите што се издаваат без такса мора да се назначи за која цел се издаваат и врз основа на кој пропис се ослободени од такса.

Исправите од став 1 на овој член можат да се употребат за други цели само кога за нив ќе се плати соодветната такса.

Член 17

Странските државјани, под услов на реципроцитет, ги имаат истите права според прописите за сојузните такси како и државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 18

Присилна наплата на таксата се врши според прописите за присилната наплата на даноците од граѓаните односно од организациите на здружен труд.

Член 19

Правото на наплата на такса застарува за две години по истекот на годината во која требало да се плати таксата, а правото на враќање на таксата — за две години по истекот на годината во која е платена таксата.

Член 20

Контрола над применувањето на прописите за сојузните административни такси врши Сојузниот секретаријат за финансии.

Внатрешна контрола над применувањето на прописите за таксите врши секој сојузен орган во вршењето на својата дејност.

Член 21

Ако во овој закон или во тарифата на сојузните административни такси пропишана со друг сојузен закон не е определено поинаку, кај сојузните органи таксите се плаќаат во административ-

ни таксени марки од емисијата која важи на територијата на републиката односно на автономната покраина во која таксениот обврзник има живеалиште односно седиште.

Странски државјани и други лица што привремено престојуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, плаќаат такса во таксени марки од емисијата која важи на територијата на републиката, односно на автономната покраина во која се наоѓа седиштето на сојузниот орган за чија работа се плаќа таксата.

Кај дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство таксите се плаќаат во конзуларни таксени марки, ако со овој закон не е пропишано поинаку.

Таксите се плаќаат во готови пари кога таксениот обврзник е должен да плати износ на такса поголем од 200 динари, како и во други случаи предвидени во овој закон или во тарифата на сојузните административни такси пропишана со друг сојузен закон.

Член 22

Такса во готови пари, без оглед на износот на таксата, плаќаат и таксени обврзници со седиште, живеалиште или престојувалиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — кога од Социјалистичка Федеративна Република Југославија се обраќаат до дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

Таксата од став 1 на овој член се плаќа во динари на определена уплатна сметка на приходите од конзуларни такси кај сите единици на Службата на општественото книговодство.

Член 23

Таксените обврзници што од странство бараат сојузните органи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија да им извршат работа подложна на плаќање такса, ја плаќаат таксата во странска валута според важечкиот курс.

Член 24

Лицето што платило такса во готови пари која не било должно да ја плати или таксата ја платило во износ поголем од пропишаниот, или за дејствието што органот не го извршил од која и да е причина, или за жалбата што органот ќе ја уважи — има право на враќање на платената такса.

Постапката за враќање на таксата се поведува по барање од странката.

Решение за враќање на таксата платена во готови пари донесува Сојузниот секретаријат за финансии.

Враќањето на такса платена во готови пари се врши врз товар на приходите на буџетот на федерацијата.

Барањето за враќање на такса се поднесува до сојузниот орган за чија работа е платена таксата. Овој орган е должен барањето за враќање на таксата, со мислење и со потребни списи, да го достави до Сојузниот секретаријат за финансии.

По барањето на таксен обврзник за враќање на повеќе или неосновано платена такса во таксени марки за работа на сојузните органи решава надлежниот орган на општината на чија територија таксениот обврзник има живеалиште односно седиште.

Ако враќање на повеќе или неосновано платена такса во таксени марки за работа на сојузните органи бара странски државјанин или лице без државјанство кое привремено престојува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, решение по тоа барање донесува надлежниот орган на општината на чија територија се наоѓа седиштето на сојузниот орган за чија работа таксата била платена.

Член 25

Ако таксата што се плаќа кај дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство не е платена однапред во смисла на член 5 од овој закон, наплатата ќе се изврши пред врачувањето на решението или на друга исправа, односно пред првото соопштение до таксениот обврзник за извршување на дејствието.

Член 26

Во постапката кај дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство се ослободуваат од такси:

1) дејствија што се извршени на барање од органите на општествено-политичката заедница, месната заедница, самоуправната интересна заедница основана со закон, со самоуправни спогодба врз основа на закон, односно со одлука на собранието на општествено-политичката заедница или орган на странска држава, ако не е во прашање исклучиво или претежно интерес на странката;

2) списите и дејствијата што се однесуваат на заштитата на правата на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство и на застапување на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија по повод мерките што им се противни на меѓународните договори или на начелата на меѓународното право односно на меѓународниот обичај;

3) списите и дејствијата од областа на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување и други списи и дејствија што според одредбите од овој закон се ослободени од такси во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4) дипломатските и службените пасоши и визи;

5) визите за државјаните на странски држави;

6) визите од куртоазија;

7) државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за кои шефот на претставништвото на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство ќе утврди дека не можат да платат такса без штета за нужното издржување;

8) списите и дејствијата чие ослободување од такси е предвидено со меѓународни договори;

9) списите и дејствијата чие ослободување од такси е посебно предвидено во делот на таксената тарифа за конзуларните такси.

Странските државјани и органи, установите и организациите на странски држави се ослободуваат од плаќање такси според став 1 точ. 1, 3 и 5 од овој член под услов на реципроцитет.

Член 27

За обезбедување наплата на конзуларна такса Федерацијата има заложно право врз имотот на таксениот обврзник што се наоѓа во посед на дипломатското или конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 28

Покрај конзуларната такса, таксениот обврзник — барач на услуга е должен да ги надомести и фактичните трошоци предизвикани со неговото барање.

Поблиски прописи за тоа што се смета како фактични трошоци од став 1 на овој член, како и начин на утврдување на тие трошоци, донесува сојузниот секретар за надворешни работи, во спогодба со сојузниот секретар за финансии.

Член 29

Решение за враќање на конзуларни такси донесува шефот на дипломатското односно конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство и го извршува врз товар на тековните приходи од тие такси.

Член 30

Контрола над применувањето на одредбите од овој закон и на тарифата на административните такси кај дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, врши Сојузниот секретаријат за финансии, во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Член 31

Се овластува сојузниот секретар за надворешни работи, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, да може да определи дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство да ги наплатуваат конзуларните такси од државјани на одделни земји во ист износ во кој односните држави и нивните претставништва наплатуваат исто-видни такси од државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и да отстапат во исклучителни случаи во општ интерес од делот на таксената тарифа кој се однесува на конзуларните такси.

Член 32

Прописи за емитирањето, дистрибуцијата и повлекувањето од употреба на конзуларните таксени марки донесува сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за надворешни работи.

Член 33

Решение за печатење на таксените марки од член 32 на овој закон донесува сојузниот секретар за финансии.

Сојузниот секретар за финансии склучува договор за печатење на конзуларните таксени марки со Народната банка на Југославија или со организација на здружен труд.

Член 34

Прописи за начинот на плаќањето на таксите и за лепењето и поништувањето на конзуларните таксени марки донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на Законот за сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72) престанува да важи Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 11/66, 54/67, 51/68 и 52/69) во поглед на административните такси во постапката пред сојузните органи и сојузните организации.

193.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 16 став 1 и член 27 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ОДНОСНО ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Организациите на здружен труд што превезуваат стоки на пругите на југословенските железници можат своите постојни цени односно тарифни ставови за превоз на стоки да ги зголемат во просек до 12%, при задржување на постојните односи во тарифниот систем.

2. Организациите на здружен труд се должни да ги достават до Сојузниот завод за цени ценовниците односно тарифите со цените формирани според одредбата на точка 1 од оваа одлука. Сојузниот завод за цени во рок од осум дена од денот на доставувањето на ценовниците односно тарифите ќе утврди дали ценовниците односно тарифите се во согласност со одредбите од оваа одлука. Новите цени односно тарифни ставови од тие ценовници односно тарифи нема да се применуваат додека претходно ценовниците односно тарифите не ќе се усогласат со одредбите од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на максималните цени, односно тарифните ставови за превоз на стоки на пругите на југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 202

8 март 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

194.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите под кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77 и 37/78) во точка 2 ст. 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Лицата од точка 1 на оваа одлука можат предмети што ќе ги користат за потребите на своето домаќинство (радиоапарат, магнетофон, касетофон, грамофон, стерео-уред и магнетоскоп чија поеди-

нечна вредност преминува 6.000 динари, машина за перење облека, машина за сушење облека, машина за пеглање облека, машина за миене садови, фрижидер, телевизор, шпорет, клима уред, правошмукалка, мотор за чамец) да увезуваат само ако ги купуваат од организации на здружен труд кои застапуваат странски фирми и држат консигнациони складови на странски стоки или ги купуваат во странство со посредство на организации на здружен труд регистрирани за вршење работи на надворешнотрговскиот промет.

Работниците кои на привремена работа во странство поминале непрекинато најмалку една година и кои се доселуваат, односно враќаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат предметите од став 2 на оваа точка да ги увезуваат без ограничување, во рок од шест месеци од денот на доселувањето, односно враќањето.

Работниците на привремена работа во странство, кога доаѓаат на привремен престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат да ги увезуваат предметите од став 2 на оваа точка до вкупна вредност од 10.000 динари“.

2. Во точка 6 став 1 на крајот се додаваат записка и зборовите: „а лицата кои професионално се занимаваат со музичка дејност — потврда од соодветното здружение чишто се членови“.

3. Во точка 10 се додава нов став 2, кој гласи:

„Лицата од точ. 3 и 4 на оваа одлука кои увезуваат опрема, а се ослободени од плаќање царина во смисла на став 1 од оваа точка, не можат таа опрема да ја продадат пред истекот на рокот од две години од денот на извршениот увоз.“

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 204

8 март 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

195.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76) и точка 10 став 1 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалување на царината на увоз на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78) и точка 1 од Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 6/79 и 9/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА „СЛОБОДНО“ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗВУЧНИ КНИГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА

1. На увозот на следните производи од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на звучни книги за потребите на

слепи лица, се определува царинската стапка „Слободно“, и тоа:

Тарифен
број од
Царин-
ската
тарифа

На именување

92.11/2 Други електрични апарати, за репродукција на звук
Ех.

Четириканални касетни апарати за сле-
пи, за репродукција на звук, со можност
за репродукција при брзина од 2,38 cm
во секунда, заедно со приклучен прибор.

92.11/4в Други апарати за снимање или репро-
дукција на звук
Ех.

Модулни уреди за дуплицирање на маг-
нетни ленти и касети, во вид на систем
на изменливи модулни единици, заедно
со припаѓачки сет на инструменти и алат
за дотерување и одржување

92.11/46 Магнетофони

Ех.

Четириканални касети магнетофони за
сле-пи, за снимање и репродукција на
звук, со можност за репродукција при
брзина од 2,38 cm во секунда, заедно со
приклучен прибор

2. Царинската стапка „Слободно“ се определува
и на увозот на делови и прибор за одржување на
опремата од точка 1 на ова решение, во вредност до
100.000 динари.

3. Ова решение се применува на увозот што се
врши до 31 март 1979 година.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Е. п. бр. 206

8 март 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

196.

Врз основа на член 29 став 2 од Царинскиот
закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО**

1. Во Решението за ослободување од плаќање на
царина на специфичната опрема за здравството („Слу-
жбен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/78 и 3/79) во
точка 1 по тар. број 90.10 се додава нов тарифен
број, кој гласи:

„90.12/2

Други оптички микроскопи

Ех.

Микроскопи за потребите на здравството,
со прибор“

2. Во точка 5 по зборовите: „во Службен лист на СФРЈ“ се става точка, а записката и зборовите: „а ќе се применува до 31 јануари 1979 година“ се бришат.

3. Во Решението за дополнително на Решението за ослободување од плаќање на царина на специфичната опрема за здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/78) во точка 3 зборовите: „до 31 декември“ се бришат.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 205

8 март 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

197.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78), на предлог од директорот на Сојузната управа за царини, сојузниот секретар за финансиски прописува

УПАТСТВО

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЧЕЛИЦИТЕ ОД РАЗНИ ОБЛИЦИ ВО ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Челиците од разни облици и стандарди се распоредуваат во следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:

1) валчест челик и плоскат челик, со пресек 80 mm, С-0261 до С-0745, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B0.500 — Општи конструкциони челици. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенскиот стандард за конструкционите челици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/70), се распоредуваат во тар. број 73.10/2a-2 на Царинската тарифа;

2) валчест челик и плоскат челик со пресек над 80 mm, С-0261 до С-0745, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B0.500 — Општи конструкциони челици. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенскиот стандард за конструкциони челици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/70), се распоредуваат во тар. број 73.10/26-1 на Царинската тарифа;

3) топло валани непреслечени ленти од челик, С-0261 до С-0745, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B0.500 — Општи конструкциони челици. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенскиот стандард за конструкциони челици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/70), се распоредуваат во тар. број 73.12/1a-2 на Царинската тарифа;

4) ладно валани непреслечени ленти од челик С-1120, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B9.020 — Челици за цементација. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 73.12/2-1 на Царинската тарифа;

5) валчест челик и плоскат челик со пресек до 80 mm, С-1220, дефинирани со југословенскиот стан-

дарт JUS C.B9.020 — Челици за цементација. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 73.10/2a-2 на Царинската тарифа;

6) валчест челик и плоскат челик со пресек над 80 mm, С-1220, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B9.020 — Челици за цементација. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 73.10/26-1 на Царинската тарифа;

7) ладно валани непреслечени ленти од челик, С-1220, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B9.020 — Челици за цементација. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 73.12/2a-1 на Царинската тарифа;

8) ладно валани непреслечени ленти од челик, С-4120, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B9.020 — Челици за цементација. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), со тежинска содржина на хромот под 0,50%, се распоредуваат во тар. број 73.12/2a-1 на Царинската тарифа;

9) ленти од легиран челик, С-4320, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B9.020 — Челици за цементација. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 73.15/34a на Царинската тарифа.

10) валчест челик и плоскат челик со пресек над 80 mm, С-1430, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B9.021 — Челици за подобрување. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 73.10/26-1 на Царинската тарифа;

11) ладно валани ленти — непреслечени од челик, С-1430, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B9.021 — Челици за подобрување. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 73.12/2a-1 на Царинската тарифа;

12) валчест челик и плоскат челик со пресек до 80 mm, С-1530, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B9.021 — Челици за подобрување. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 73.10/2a-2 на Царинската тарифа;

13) валчест челик и плоскат челик со пресек над 80 mm, С-1530, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B9.021 — Челици за подобрување. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен

лист на СФРЈ“, бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 73.10/26-1 на Царинската тарифа;

14) ладно валани непреслечени ленти од челик Č-1530, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B.9.021 — Челици за подобрување. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), се распоредуваат во тар. број 73.12/2а на Царинската тарифа;

15) топло и ладно валани ленти од челик, Č-1730, дефинирани со југословенскиот стандард JUS C.B.9.021 — Челици за подобрување. Технички услови за изработка и испорака, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74), со тежинска содржина на јаглерод најмалку 0,60%, и кој по тежина содржи помалку од 0,04% фосфор и сулфур поединечно и помалку од 0,07% на овие елементи заедно, се распоредуваат во тар. број 73.15/32а на Царинската тарифа.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-12432/1
13 февруари 1979 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

198.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78), сојузниот секретар за финансии, на предлог од директорот на Сојузната управа за царини, пропишува

УПАТСТВО

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА АГРЕГАТИ ЗА ФРИЖИДЕРИ И РАЗЛАДНА ОПРЕМА ВО ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Агрегатите за фрижидери и разладна опрема се распоредуваат, и тоа:

1) агрегатите за фрижидери за домаќинството со или без оддел за длабоко замрзнување се распоредуваат во тар. број 84.15/1 од Царинската тарифа;

2) агрегатите за фрижидери за домаќинството само за длабоко замрзнување се распоредуваат во тар. број 84.15/2 од Царинската тарифа;

3) агрегатите за други фрижидери и разладна опрема се распоредуваат во тар. број 84.15/36 од Царинската тарифа.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-12203/1
13 февруари 1979 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

199.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78), сојузниот секретар за финансии, на предлог од директорот на Сојузната управа за царини, пропишува

УПАТСТВО

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА КОМПРЕСОРИ ЗА ФРИЖИДЕРИ ВО ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Компресорите со електромотор, херметички затворени што исклучиво се наменети за вградување во фрижидери од тар. број 84.15/1 и 2 од Царинската тарифа, се распоредуваат во тар. број 84.11/16-3а од Царинската тарифа.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-12204/1
13 февруари 1979 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

200.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78), сојузниот секретар за финансии, на предлог од директорот на Сојузната управа за царини, пропишува

УПАТСТВО

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА МЕКИ ФЕРИТНИ ЈАТКИ СО РАЗЛИЧНИ ФОРМИ И НА ПЕРМАНЕНТНИ ФЕРИТНИ МАГНЕТИ СО РАЗЛИЧНИ ФОРМИ ВО ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Меките феритни јатки со различни форми и перманентните феритни магнети со различни форми се распоредуваат, и тоа:

1) главните средишни делови за калем, трансформатори, антени, придушници итн., што се користат за ТВ и радиоапарати, телекомуникациони и електронски уреди и при високофреквентно заварување, како и синтеруваните оксиди на железо, цинк, манган, никел и други метали, во матцносива боја изработени во разни форми (стапчиња, цевчиња, навојни јатки, во форма на мали садови или буквите E, U, I и јатки со други форми), што можат на себе да имаат пластично капче со еден или два метални извода, а кои претставуваат меки феритни јатки, се распоредуваат во тар. број 85.02/1а од Царинската тарифа;

2) магнетите намагнетизирани или немагнетизирани што се користат за магнетни системи на звучници, електромотори и разни магнетни држачи, а што се произведени со синтерување на оксид на железо, стронциум и други метали, во матцносива боја или во темнокафеава боја ако се изработени со додаток на пластика, изработени во разни форми (топуси, прстени, сегменти, стапчиња, плочки, ленти и други форми), како перманентни феритни магнети, се распоредуваат во тар. број 85.02/26 од Царинската тарифа.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-741/1
13 февруари 1979 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

201.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 36 од 12 февруари 1979 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/783
22 февруари 1979 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за внатрешни
работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

202.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛЕТАЛИШТАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за користење на леталиште и за одржување на леталишта заради безбедно полетување и слетување на воздухоплови.

Член 2

Леталиштето не смее да се наоѓа на оддалеченост помала од 700 метри од населено место.

Член 3

Леталиштето мора да ги исполнува следните услови за безбедно полетување и слетување на воздухоплов:

1) теренот мора да биде стабилизирен (сува ливада, пасиште, коловозна постилка и сл.);

2) широчината на основната патека на леталиштето не смее да биде помала од 60 метри и на неа не смеат да се наоѓаат пречки кои можат да ја загрожат безбедноста на летањето;

3) основната патека на леталиштето мора да биде на двата краја подолга најмалку по 30 метри од должината на полетно-слетната патека;

4) должината на полетно-слетната патека мора да биде рамна на должината на залетот за полетување што е потребна за определен тип на воздухоплов под негово најголемо оптоварување, зголемена за секои 300 метри надморска височина за 7% и за секој 1°C референтна температура над 15°C — за 1%. Должината на полетно-слетната патека не смее да биде помала од 600 метри;

5) широчината на полетно-слетната патека мора да биде најмалку 30 метри;

6) рамноста на површината на тревна полетно-слетна патека не смее да отстапува за повеќе од ± 5 сантиметри, мерено со рамнило долго 3 метри, по целата должина и широчина на полетно-слетната патека;

7) рамноста на површината на полетно-слетната патека со коловозна постилка не смее да отстапува за повеќе од ± 3 сантиметри, мерено со рамнило долго 3 метри, по целата должина и широчина на полетно-слетната патека;


8) наклонот на приодната и одлетната површина која почнува 30 метри од прагот на полетно-слетната патека не смее да биде поголем од 5%, на должина од 700 метри; дивергенцијата на бочните рабови на приодната и одлетната површина е 10%;

9) наклонот на бочната површина која почнува 30 метри од оската на полетно-слетната патека не смее да биде поголем од 50% (1:2), на широчина од 70 метри и по целата должина на полетно-слетната патека;


10) најголемиот надолжен и напречен наклон на полетно-слетната патека не смее да биде поголем од 3%;

11) низ бочните и приодно-одлетните површини не смее да пробива никаква пречка која би можела да ја загрози безбедноста на летањето.


Димензии на леталиштето со приодноодлетни и бочни површини и со нивните наклони (сл. 1, 2 и 3).



Слика 1



Слика 2



Слика 3

Член 4

Полетно-слетната патека може да се прекрие со бетон или асфалт.

Условите од член 3 на овој правилник се однесуваат и на леталиштето со асфалтни или бетонски полетно-слетни патеки, со тоа што широчината на полетно-слетната патека не смее да биде помала од 18 метри.

Член 5

Полетно-слетната патека се обележува со ознаки кои можат да бидат неподвижни или подвижни. Неподвижните ознаки се аголници и ленти, а подвижните — знаменциња.

Кога обележувањето на полетно-слетната патека се врши со неподвижни ознаки, праговите на полетно-слетната патека се обележуваат со аголници чија должина на краците изнесува 6 метри, а широчината 1 метар. Рабовите на полетно-слетната патека се обележуваат со ленти долги 4 метри, а широки 1 метар, кои се поставуваат на секои 50 метри. Аголниците и лентите се изработуваат од чакал, толчен камен и друг погоден материјал и се бојосуваат со бела боја. Аголниците и лентите мораат да бидат во ниво со околниот терен.

Кога обележувањето на полетно-слетната патека се врши со подвижни ознаки, на аглите на пратот на полетно-слетната патека се поставува по едно црвено знаменце. Бочните рабови на полетно-слетната патека се обележуваат со црвенобели знаменциња што се поставуваат на растојание од 50 метри, во должина до половината на полетно-слетната патека. Димензиите на знаменцињата изнесуваат 50 cm X 40 cm.

Член 6

Пречките и другите опасни места вон од полетно-слетната патека што можат да ја загрожат безбедноста на летањето се обележуваат со црвени знаменциња.

Просторот за паркирање на воздухоплови се обележува со жолти знаменциња.

Член 7

На леталиштето за време на користењето мора да се наоѓа покажувач на правецот и јачината на ветерот (колбас).

Показувачот на правецот и јачината на ветерот од платно, со цилиндричен облик, долг 1,5 до 2 метра се поставува на височина од 2 до 3 метри, на видно место, бочно од полетно-слетната патека, на растојание од 40 метри во ниво на приземјувањето на воздухопловот.

Член 8

Леталиштето за време на користењето мора да биде снабдено со санитарска, противпожарна и метеоролошка опрема.

Санитарската опрема се состои од: аптека за прва помош (ножици, кратки и долги, Крамерови шини, завоен материјал и потрошен материјал — алкохол, бензин, вата, газа, фластер, гумени нараковици и др.), носилки и патничко возило за превоз на повредените.

Противпожарната опрема се состои од една боча CO₂, тешка 14 килограми.

Метеоролошката опрема се состои, покрај покажувачот на ветерот од член 6 на овој правилник, и од рачен анеометар и ракетен пиштол што се користи во случај на нагло влошување на временската ситуација.

Член 9

Носителот на правото на располагање, односно корисникот на леталиштето, кон барањето за користење и запишување на леталиштето поднесува, покрај документацијата од член 57 став 2 точ. 1 и 2 на Законот за воздушната пловидба, следна техничка документација:

1) ситуационен план на леталиштето во размер 1:50.000, со вртано најблиско помало и најблиско поголемо населено место;

2) план-скица на полетно-слетната патека во размер 1:10.000, во вертикална и хоризонтална проекција, со вртани височини на пречките и на другите опасни места кои би можеле да ја загрожат безбедноста на летањето, а кои се наоѓаат под природните и бочните рамнини, и со вртани меѓусебни растојанија и отстапувања.

Член 10

Пред издавањето на решение за дозвола за користење на леталиштето, со преглед на леталиштето се установува подобноста на леталиштето за безбедно користење.

Член 11

Врз основа на поднесената документација и на прегледот на леталиштето од член 10 на овој правилник се издава дозвола за користење на леталиштето во која се определува, зависно од техничките карактеристики на полетно-слетната патека, кои видови и категории воздухоплови можат да го користат леталиштето, како и начинот и условите под кои леталиштето може да се користи во определен временски период.

Член 12

Преглед на леталиштето се врши еднаш годишно заради продолжување на одобрението за користење.

Член 13

Леталиштето може да се користе додека не ќе настапат околности што ги менуваат условите за безбедно полетување и слетување на воздухопловот, пропишани со овој правилник.

Ако настала промена на полетно-слетната патека или во поблиската околина која е од влијание врз безбедноста на летањето, носителот на правото на користење на леталиштето е должен да престане со користењето на такво леталиште и за тоа веднаш да го извести Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Ако се во прашање поголеми промени на леталиштето (определување на нова полетно-слетна патека на истото леталиште или промена на правецот на полетувањето на полетно-слетната патека, нови пречки кои би можеле да ја загрожат безбедноста на летањето во непосредната близина на леталиштето и сл.) носителот на правото на користење поднесува ново барање за издавање на одобрение за користење на леталиштето.

Член 14

На површините на полетно-слетната патека на пречните и надолжните наклони мораат да се одржуваат во согласност со условите од член 3 точ. 6 и 7 на овој правилник, а настанатите нерамнини мораат да се израмнуваат.

Член 15

За време на користењето на леталиштето носителот на правото на располагање, односно носителот на правото на користење на леталиштето мора да го одржува леталиштето така што да се обезбеди безбедно полетување и слетување на воздухоплови.

Член 16

Ако во текот на користењето на леталиштето чија полетно-слетна патека е со коловозна постилка настане оштетување на коловозната постилка што

може да ја загрози безбедноста на летањето на воздухоплови, леталиштето не може да се користи додека полетно-слетната патека не ќе се доведе во исправна состојба.

Член 17

Ознаките за обележување на полетно-слетната патека и ознаките од член 5 на овој правилник мораат да се одржуваат во состојба која овозможува безбедно полетување и слетување на воздухопловот.

Ознаките од став 1 на овој член мораат да се поправаат или да се заменат со нови што ќе станат неупотребливи, односно недоволно уочливи. Недоволно уочлива се смета ознака ако помалку од 70% од вкупната површина на ознаката е уочлива и ако се променила основната боја на ознаката.

Член 18

За време на летањето на леталиштето е забрането движење на луѓе, возила и добиток по полетно-слетната патека.

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за леталиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/75).

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

VI/1 Број 1433

20 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,

Анте Зелиќ, с. р.

203.

Врз основа на член 331 од Законот за воздушна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА АЕРОДРОМИТЕ ВО УПИСНИКОТ НА ЦИВИЛНИ АЕРОДРОМИ И НА ЛЕТАЛИШТАТА ВО УПИСНИКОТ НА ЛЕТАЛИШТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на запишување на аеродромите во уписникот на цивилни аеродроми и на леталиштата во уписникот на леталишта, како и содржината на тие уписници.

Член 2

Уписникот на цивилни аеродроми и уписникот на леталишта се водат во облик на тврдо укоричени книги, чии страни се нумерирани, а на обрасците бр 1, односно бр. 2 што се отпечатени кон овој правилник и сочинуваат негов составен дел.

Пред запишувањето во уписникот на цивилни аеродроми, односно во уписникот на леталишта Сојузниот комитет за сообраќај и врски ги заверува тие книги на уписници со свој печат и со потпис на овластено лице.

Член 3

Кон барањето за користење и запишување на аеродромот во уписникот на цивилни аеродроми, ако се исполнети условите од член 57 став 2 на Законот за воздушната пловидба, се поднесуваат: решение за извршниот технички прием на аеродромот и податоци за правецот на простирање на полетно-слетните патеки координатите на референтната точка на аеродромот и координатите на правците во оската на полетно-слетната патека, што се заверени од страна на овластениот орган надлежен за геодетски работи.

Кон документацијата од став 1 на овој член, се поднесуваат и податоци за местото каде се наоѓа аеродромот, за намената на аеродромот и за неговите технички својства, вклучувајќи ги и објектите и постројките што се наоѓаат на него (маневарски површини, технички средства и уреди за контрола на летањето и за водење на воздухоплови, пристанишниот комплекс, техничкиот комплекс, аеродромската опрема и аеродромските инсталации), за класата и категоријата на полетно-слетните и на другите патеки на аеродромот и за носителот на правото на користење на аеродромот, односно за организацијата на здружен труд која дава аеродромски услуги.

Податоците од ст. 1 и 2 на овој член врз основа на кои е извршено запишување на аеродромот во уписникот на цивилни аеродроми, како прилози кон уписникот, се чуваат во посебна влошка за секој аеродром.

За воздухопловните пристаништа, кон барањето за запишување во уписникот на цивилни аеродроми се поднесуваат и техничките податоци од „Зборникот на воздухопловните податоци на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — (AIP)“ во делот АСА и MAP, како и податоци за тоа дали воздухопловното пристаниште исполнува и посебни технички и други услови за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници и предмети.

Член 4

Во уписникот на цивилни аеродроми се запишуваат податоци за носителот на правото на користење на аеродромот (назив, седиште, дејност и др.) и сите основни податоци за аеродромот во врска со неговото користење, како и податоците од член 3 став 2 на овој правилник.

Пред запишувањето на мешовитиот аеродром во уписникот на цивилни аеродроми, податоците од став 1 на овој член се доставуваат на мислење до Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Во уписникот на леталишта се запишуваат податоци за организацијата на здружен труд или за друго правно лице кое го користи леталиштето, местото каде се наоѓа леталиштето, намената за која ќе се користи, положбата и должината на полетно-слетната патека, за категориите на воздухоплови кои можат безбедно да полетуваат и слетуваат на леталиштето, за времето и условите под кои леталиштето може да се користи за пречките што се наоѓаат на природните и бочните рамнини.

Член 5

Во уписникот на цивилни аеродроми и во уписникот на леталишта се внесуваат и сите податоци содржани во решението за дозвола за користење на аеродромот, односно на леталиштето.

Член 6

Ако при запишувањето во уписникот на цивилни аеродроми, односно во уписникот на леталишта е направена грешка, исправка се врши така што погрешно запишаниот податок се прецртува со црвено мастило и со црвено мастило се запишува исправниот податок. Извршената исправка е должно да ја завери, со својот потпис, овластеното лице што ја извршило исправката.

Член 7

Во уписникот на цивилни аеродроми се внесуваат податоци за замената и поставувањето на нови технички средства, опрема, уреди, и објекти кои служат за контрола на летањето за водење на воздухоплови, ако со тоа се менуваат податоците внесени во уписникот на цивилни аеродроми, а кои Сојузната управа за контрола на летањето ги доставува до Сојузниот комитет за сообраќај и врски, заради внесување на измените во уписникот на цивилни аеродроми.

Член 8

Во уписникот на цивилни аеродроми, односно во писникот на леталишта се запишваат по ато ите од решението за бришење на аеродромот, односно на леталиштето, и тоа: за тоа по чие барање се врши бришење на аеродромот од уписникот на цивилни аеродроми, односно леталиштето од уписникот на леталишта, причините за престанување на користењето и датумот на престанувањето на користењето на аеродромот, односно на леталиштето назив на органот што го донел решението и број и датум на донесувањето на решението.

Бришењето во уписникот на цивилни аеродроми, односно во уписникот на леталишта се врши со препртување на називот и на местото на аеродромот и леталиштето.

Член 9

Аеродромите и леталиштата кои не се запишани во уписникот на цивилни аеродроми, односно во уписникот на леталишта мораат да се запишат во овие уписници, на начинот утврден со овој правилник во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за запишување на аеродроми во регистарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

VI Бр. 1386/2
21 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

Образец бр. 1

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Назив на аеродромот _____ Уписан број _____
Место каде се наоѓа аеродромот _____
Ознака на аеродромот _____

УПИСНИК НА ЦИВИЛНИ АЕРОДРОМИ

А. Податоци за аеродромот

1. Катастарска општина _____
2. Оддалеченост од градот _____
3. Намена на аеродромот _____
4. Ознака и правец на простирање на полетно-слетната патека, координати на оската на праго-вите на полетно-слетните патеки _____
5. Класа и категорија на полетно-слетните патеки _____
6. Референтна температура и надморска височина (референтни точки) на аеродромот _____
7. Изградба на аеродромот:
 - а) орган што ја издал дозволата за изградба, број и датум на решението _____
 - б) датум на почетокот на изградбата _____
 - в) датум на завршетокот на изградбата _____
 - г) податоци за техничкиот прием, број и датум на решението за дозволата за користење _____

Б. Технички податоци за аеродромот

1. Технички податоци за површините за движење на воздухопловот	димензии	отпорност	вид на коловоз	основна патека	забелешки
	Полетно-слетна патека _____				
	Продолжение за запирање _____				
	Претполе _____				
	Патеки за возење _____				
	Платформи _____				
2. Објекти на високоградба	Назив и намена на објектот			Регулациона линија	
3. Технички податоци за техничките средства и уреди за контрола на летањето и за водењето на воздухопловот	Назив на средството	Ознака	Локација		
			Координати	Оддалеченост од	Забелешка

4. Противпожарна опрема, противпожарна категорија на аеродромот

5. Опрема за одржување на површините за движење на воздухопловот

6. Опрема за прифаќање и испраќање, типови на воздухоплови што можат да го користат аеродромот

7. Светлосни ознаки

8. Снабдување со погонско гориво и мазиво — видови на гориво и мазиво

9. Извори на напојување со електрична енергија и резервни извори

10. Опрема за итна помош

11. Други податоци

В. Податоци за носителот на правото на користење на аеродромот

1. Фирма, односно назив на носителот на правото на користење на аеродромот, негово седиште и адреса
2. Датум и број на решението за регистрација на организацијата на здружен труд, односно на друга организација или на одобрението за основање или работа на друго правно лице кое е носител на правото на користење на аеродромот
3. Други податоци (статусни — организациони промени на носителот на правото на користење на аеродромот)

Г. Ограничување на користењето и промени на ограничувањето

1. Ограничување на користењето
(природни и вештачки пречки во просторот за приоѓање и слетување, обележување, ограничување за дневно и ноќно летање)
2. Промени на ограничувањето
3. Забелешки

Д. Податоци во врска со бришењето на аеродромот

Забелешка:

Податоците за аеродромот наведени под А, Б, В, Г и Д се однесуваат во целост на воздухопловните пристаништа а на другите аеродроми во делот што ја определува нивната намена.

Образец бр. 2

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Назив на леталиштето _____ Уписан број _____
Место _____

УПИСНИК НА ЛЕТАЛИШТА

1. Место каде се наоѓа леталиштето (катастарска општина) _____
2. Намена на леталиштето _____
3. Правец на простирање на полетно-слетната патека и надморска височина _____
4. Димензии на леталиштето (должина, широчина) _____
5. Природа на земјишната почва и вид на коловозот _____
6. Пречки за приодните и бочните површини _____
7. Кои воздухоплови можат да се користат и соодветни ограничувања на користењето на леталиштето _____
8. Време во кое се користи леталиштето _____
9. Подготовки, објекти и средства — опрема при организирањето на леталиштето (обележување, буква „Т“, противпожарни средства и сл.) _____

10. Назив на носителот на правото на користење на леталиштето, седиште — адреса _____
11. Фирма, односно назив на организацијата која врши определени авиоуслуги, седиште — адреса _____
12. Други податоци за промените (обнова на запишувањето, привремени ограничувања на користењето, посебни услови, забрани и сл.) _____
13. Податоци во врска со бришењето на леталиштето _____

204.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК И ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ ВО 1979 ГОДИНА

1. Личната и семејната инвалиднина и ортопедскиот додаток се зголемуваат почнувајќи од 1 јануари 1979 година за 21%, и така зголемени изнесуваат:

1) лична инвалиднина месечно, и тоа:

Група	Динари
I — — — — —	7.694
II — — — — —	5.576
III — — — — —	4.218
IV — — — — —	3.115
V — — — — —	2.220
VI — — — — —	1.375
VII — — — — —	930
VIII — — — — —	448
IX — — — — —	335
X — — — — —	226

2) семејна инвалиднина месечно, и тоа:

	Динари
а) за еден член на семејството — —	501
б) за секој натамошен член на семејството кој е соживател на инвалиднината — — — — —	250
в) зголемена семејна инвалиднина (член 30 на Законот за воените инвалиди)	1.336

3) ортопедски додаток месечно, и тоа:

	Динари
а) за прв степен телесно оштетување	2.226
б) за втор степен телесно оштетување	1.699
в) за трет степен телесно оштетување	1.094
г) за четврти степен телесно оштетување	529

2. Дополнителен додаток за неа и помош од страна на друго лице изнесува месечно почнувајќи од 1 јануари 1979 година, и тоа на:

	Динари
1) воен инвалид распореден во прв степен на додаток — — — — —	6.597
2) воен инвалид распореден во втор степен на додаток — — — — —	5.075
3) воен инвалид распореден во трет степен на додаток — — — — —	3.552

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 362/1
6 март 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и на
воените инвалиди,

Милан Вукасовиќ, с. р.

205.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77) и член 24 став 1 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, број 39/77), Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

1. Просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 1978 година се утврдува во износ од 5.075 динари.

2. Износот од точка 1 на оваа наредба, зголемен за 6% изнесува 5.380 динари, и така утврден служи за определување на додатокот кон пензијата и на постојаното месечно парично примање за 1979 година според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и според Законот за основните права на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 363/1
6 март 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и на
воените инвалиди,

Милан Вукасовиќ, с. р.

206.

Врз основа на член 16 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на роден херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

1. Просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 1978 година се утврдува износ од 5.075 динари.

2. Износот од точка 1 на оваа наредба, зголемен за 6% изнесува 5.380 динари, и така утврден служи за определување на додатокот кон пензијата и на постојаното месечно парично примање за 1979 година според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ.“

Бр. 364/1
6 март 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и на
воените инвалиди.

Милан Вукасовиќ, с. р

207.

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/77), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1979 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток во 1979 година се утврдува во износ од 5.380 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ.“

Бр. 365/1
6 март 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и на
воените инвалиди.

Милан Вукасовиќ, с. р

208.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ЗАГРЕБ, СО СЕЛИШТЕ ВО ЗАГРЕБ — ВЕЛЕСАЕМ

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Загреб, со седиште во Загреб — Велесаем.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 1 април 1979 година.

Бр. 1639/1
1 март 1979 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини.

Ксман Тарабар, с. р

209.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА НАТРИУМФЛУОРИД, ТЕХНИЧКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за натриумфлуорид, технички, кои имаат следните називи и ознаки:

- 1) Натриумфлуорид, технички. Земање и подготвување на мостри за испитување — — — — — JUS H.B8.171
- 2) Натриумфлуорид, технички. Определување на содржината на материите нерастворливи во вода. Гравиметриски методи — — — — — JUS H.B8.172
- 3) Натриумфлуорид, технички. Определување на содржината на влагата. Гравиметриски метод — — — — — JUS H.B8.173
- 4) Натриумфлуорид, технички. Определување на содржината на флуорот. Волуметриски метод — — — — — JUS H.B8.174
- 5) Натриумфлуорид, технички. Определување на содржината на железото. Фотометриски метод — — — — — JUS H.B8.175
- 6) Натриумфлуорид, технички. Определување на содржината на силициумот. Спектрофотометриски метод — — — — — JUS H.B8.176
- 7) Натриумфлуорид, технички. Определување на содржината на растворливите сулфати. Турбидиметриски метод — — — — — JUS H.B8.177
- 8) Натриумфлуорид, технички. Определување на содржината на хлориди. Турбидиметриски метод — — — — — JUS H.B8.178
- 9) Натриумфлуорид, технички. Определување на содржината на карбонати. Гравиметриски метод — — — — — JUS H.B8.179

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 13-4199/1
28 февруари 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација.
Милан Крајновиќ, с. р.

210.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУСПРОВОДНИЧКИ КОМПОНЕНТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за полупроводнички компоненти, кои имаат следни називи и ознаки:

- 1) Полупроводнички компоненти. Општ дел. Термини и дефиниции — — — — — JUS N.R1.320
- 2) Полупроводнички компоненти. Диоди. Термини и дефиниции JUS N.R1.321
- 3) Полупроводнички компоненти. Тиристори. Термини и дефиниции — — — — — JUS N.R1.322
- 4) Полупроводнички компоненти. Биполарни транзистори и транзистори со ефект на поле. Термини и дефиниции — — — — — JUS N.R1.323
- 5) Символи со букви за полупроводнички компоненти. Општи симболи — — — — — JUS N.R1.350
- 6) Символи со букви за полупроводнички компоненти. Диоди — — — — — JUS N.R1.351
- 7) Символи со букви за полупроводнички компоненти. Тиристори — — — — — JUS N.R1.352
- 8) Символи со букви за полупроводнички компоненти. Биполарни транзистори и транзистори со ефект на поле — — — — — JUS N.R1.353

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз полупроводничките компоненти и врз символите со буква за полупроводнички компоненти почнувајќи од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-4198/1
28 февруари 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

211.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) и член 11 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономните покраини, на седницата од 28 февруари 1979 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1979 ГОДИНА

1. Се утврдуваат следните износи на годишната и месечната аконтација на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот), што во корист на Фондот ќе ги уплатуваат основните организации на здружен труд односно републиките и автономните покраини:

— во динари —		
	Годишна аконтација на постојаните средства на Фондот	Месечна аконтација на постојаните средства на Фондот
1	2	3
— СР Босна и Херцеговина	2.217.800.000	184.817.000
— СР Црна Гора	320.700.000	26.725.000
— СР Хрватска	4.716.600.000	393.050.000
— СР Македонија	946.800.000	78.900.000
— СР Словенија	2.963.000.000	246.917.000
— СР Србија (без покраините)	4.151.300.000	345.942.000
— САП Косово	325.300.000	27.108.000
— САП Војводина	1.794.600.600	
— во првото полугодие		119.640.000
— во второто полугодие		179.460.000
ВКУПНО:	17.436.100.000	
— во првото полугодие		1.423.999.000
— во второто полугодие		1.482.919.000

2. Ако од месечните аконтации и од годишната уплата на постојаните средства на Фондот на територијата на републиката односно автономната покраина не се оствари износ на аконтацијата на заемот во височината утврдена со оваа одлука, разликата помеѓу износот на аконтацијата што ја уплатиле основните организации на здружен труд и височината на аконтацијата утврдена со оваа одлука ќе ја уплатат републиките односно автономните покраини во рок од 30 дена од денот на истекот на ро-

кот во кој основните организации на здружен труд биле должни да ја извршат обврската спрема Фондот во смисла на чл. 8 и 11 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 78/7
28 февруари 1979 година
Белград

Фонд на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Директор на Фондот, Претседавач,
д-р Зеки Бејгулаху, с. р. Петар Антонијевиќ, с. р.

212.

Врз основа на член 23 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76, 26/77 и 15/78), Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

О Д Л У К А

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

1. Работите на станбената изградба што Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во натамошниот текст: Заедница за домување) ги организира за своите здружувачи, се финансираат од средствата на станбената изградба во согласност со одредбите на Самоуправната спогодба за заедничка изградба на одделни згради и станови на определени локации.

2. Средствата за покрите на трошоците на Заедницата за домување за работите на станбената изградба се формираат врз основа на процентот добиен со ставање во однос на трошоците и обемот на реализацијата на станбената изградба.

Процентот на средствата за покрите на трошоците на станбената изградба, во смисла на став 1 од оваа точка, за 1979 година изнесува 0,35.

3. Здружувачите уплатата на средствата од точка 2 ќе ја вршат истовремено со втасаните уплати на трошоците за изградба на станови на жиро-сметката 60802-662-107 Интересна заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, со назнака: „за потребите на станбената изградба“.

4. Евиденција за приливот и трошењето на средствата од оваа одлука се води посебно.

5. Средствата за покрите на трошоците на станбената изградба предвидени со точка 2 на оваа одлука, во случај на недоволен прилив ќе се обезбедат од нераспоредените средства на Заедницата за домување со обврска за враќање, а најдоцна до крајот на ноември тековната година.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 497/1-79
22 февруари 1979 година
Белград

Заменик-претседател
на Собранието на Заедницата за домување,
Петар Дивјак, с. р.

213.

Врз основа на член 23 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76, 26/77 и 15/78), Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТИТЕ, ПАТНИТЕ И ДРУГИ ТРОШОЦИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. Во Одлуката за надоместите, патните и други трошоци на делегатите на Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/78) точка 4 се менува и гласи:

„Височината на дневницата за сите делегати изнесува 340 динари. Вкупниот износ на дневницата со трошоците за ноќевалиште може да изнесува до 420 динари.

Трошоците за ноќевалиште се признаваат само врз основа на приложена сметка.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 497/1-79
22 февруари 1979 година
Белград

Заменик-претседател
на Собранието на
Заедницата за домување,
Петар Дивјак, с. р.

214.

Врз основа на член 79 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ЗА ОБЕДИНЕТИТЕ АРАПСКИ ЕМИРАТИ, ДРЖАВАТА БАХРЕИН, ДРЖАВАТА КАТАР И СУЛТАНАТОТ ОМАН

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности за Обединетите Арапски Емирати, Државата Бахреин, Државата Катар и Султанатот Оман, се основа заедничко стопанско претставништво со седиште во Абу Даби.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво од точка 1 на оваа одлука е: Југословенско трговско претставништво за Обединетите Арапски Емирати.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-35
8 март 1979 година
Белград

Претседател,
на Стопанската комора на
Југославија,
Илија Вакиќ, с. р.

215.

Врз основа на чл. 79 и 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), во врска со член 101 од Статутот на Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78), Стопанската комора на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет, донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО СТОПАНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА

1. Заради соработка и усогласување на меѓусебните односи на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во вршењето на стопански дејности во Кралството Норвешка, се основа заедничко стопанско претставништво на Југославија со седиште во Осло.

2. Називот на заедничкото стопанско претставништво од точка 1 на оваа одлука е: Стопанска комора на Југославија — Претставништво.

3. До именувањето на директорот во смисла на член 86 од Законот за вршење на стопански дејности во странство, должоста на директор ќе ја врши раководителот на досегашното претставништво на Стопанската комора на Југославија во Осло.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/13-20
8 март 1979 година
Белград

Претседател,
на Стопанската комора на
Југославија,
Илија Вакиќ, с. р.

216.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПАНЕЛ-ПЛОЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 10 јули 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за панел-плочи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови за продажба, да ги зголемат во просек до

13%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа Спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3721 од 9 март 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 7 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 35 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

217.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ШПЕР-ПЛОЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 25 јули 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за шпер-плочи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови за продажба, да ги зголемат во просек до 13%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3930 од 9 март 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 11 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 96 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

218.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ФИЛТЕР-СТАПЧИЊА ЗА ПИГАРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 22 декември 1978 година Спогодба за промена на затечените цени на филтер-стапчиња за цигари, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 6%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе

ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1294 од 27 февруари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Фабрика дувана — Сараево, „Тосама“ — Домжалe, „Духанка“ — Трогир, Тутунски комбинат — Прилеп и Дуванска индустрија — Ниш.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Дуванска индустрија — Ниш, Тобачна товарна — Љубљана, Творница духана — Загреб, Фабрика дувана — Сараево, Тутунски комбинат — Прилеп, Тутунски комбинат — Куманово, Дуванска индустрија — Врање, Тутунски комбинат — Скопје, Дувански комбинат — Титогорад и „Дуконс-дуван“ — Нови Сад.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружениот труд, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Во образецот Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година, што е отпечатен кон Уредбата и претставува нејзин составен дел, во ред. број 3, во колона 2, наместо броевите: „250, 251, 252, 253“ треба да стојат броевите: „280, 281, 282, 283“.

Во ред. број 26, во колона 3, наместо зборот: „ненаплатени“ треба да стои зборот: „неплатени“.

Во ред. број 35, во колона 3, зборот: „вкalkулирани“ треба да се брише.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 февруари 1979 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС

I

Се отповикува

Реџан Суриџ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Хондурас.

II

Се назначува

Емил Дурина, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Костарика, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Хондурас, со седиште во Сан Хозе.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 3

16 февруари 1979 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВЈЕТНАМ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВЈЕТНАМ

I

Се отповикува

Екрем Дуриќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Виетнам.

II

Се назначува

Милорад Божиновиќ, извршен секретар на Белградскиот состанок на Конференцијата за безбедност и соработка во Европа, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Виетнам.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 4
26 февруари 1979 година
Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Абдиџ Хашима Фикрет, Беговиџ Реуфа Мухамед, Колешка Јосипа Јарослав, Мијатовиџ Симеуна Ђорђе;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Биуклиџ Стјепана Иван, Бобиџ Николе Душан, Брчин Милана Милка, Бундало-Берак Николе Смиља, Чича Миле Ђорђе, Ђукиџ Јована Сава, Хаџи-абдиџ-Ѓњатиџ Марка Рајка, Хозановиџ Окана Велага, Локмиџ-Ефица Салке Мунсифа, Милиновиџ Анте Анто, Недељковиџ Франца Станислава, Родиџ Остоје Раде, Симиџ Бранка Драго, Сирчо Узеира Халид, Слама-Павлешевиџ Ђуре Катица, Шкоровиџ-Зариџ Микајила Јелица, Томазовиџ Ђурђа Бранко, Влатковиџ-Зеџ Драгутина Мирјана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бјеловитиџ Васе др Милош, Цвијиџ Васе Ђорђе, Ѓлезовиџ Мехе Шефкиџа, Кустурица Адема Нурудин, Рајиџ Душана Јоџо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бањаџ Милоша Бранко, Брењо Бранка Марко, Будимски Ферде Звонимир, Дакиџ-Попов Слободана Станка, Ђудуровиџ Рајка Саво, Ђукановиџ-Ѓдралиџ Јове Жељка, Ѓмриџ-Ѓџимовиџ Ђорђа Драгица, Фејзиџ Салиха Ѓмин, Јамедиџа Јована др Богдан, Јовишевиџ-Ѓаковиџ Јове Душанка, Миљковиџ Јусуфа Шериџ, Миљковиџ Хасана Златко, Мухамедџиџ Назифа Сулејман, Окановиџ Хусе Хасе, Попадиџ-Дувњак Станка Јелена, Раџа Јована Миџо, Раџановиџ Илије Милан, Салкиџ Јусе Хашим, Савиџ-Бариџ Раде Маџа, Селак Јуре Никола, Сулејманџиџ Ѓамила Мухамед, Типура Илије Илиџа, Живковиџ Милана Душан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алибеговиџ Ѓсада, Таиб, Авдиџ Јусуфа Расим, Бабиџ Селима Алиџа, Бабиџ Јове Мирко, Беџиревиџ Фахрудина Адил, Беговиџ Омера Ариф, Берхамовиџ Муниба Хатиџа, Бјелиџа Божидара Миленко, Влаха Славка Владимир, Богдановиџ Стеве Ѓаврило, Богдановиџ Јевта Остоџа, Бошњак Велаге Аџо, Бранковиџ Јована Василије, Брењо-Зечевиџ Ристе Стана, Буриџ Сунџе Мустафа, Ѓеровина Обрена Стојан, Ѓехиџ Османа Хусо, Ѓераниџ Вукашина Лазар, Ђорлука Анте Мато, Ѓосовиџ Мује Исмџет, Далипаџиџ Ахмеда Расема, Дамјановиџ Дамјана Миџо, Делиџ Мехмеда Авдо, Диамант Маријана Иџњаџ, Дујиџ Шиме Анте, Дуповаџ Хасана Аџем, Дурмиџ Салиха Селим, Ѓафиџ Алије Раиф, Ѓевиџ Рада Ђорђо, Ђукановиџ Миленка Софиџа, Фејзиџ Вејсила Ахмед, Франа Маријана Фрањо, Фртуна Незира Ферид, Ѓачановиџ Зајка Јусуф, Ѓардашевиџ Бошџа др Батриџ, Ѓиговиџ Новиџе Ратко, Голуб Илије Иво, Ѓоспиџ Ђорђа Бранко, Ѓрачанин Османа Осман, Ѓреда Ибраџима Мустафа, Ѓрујиџ Јована Јанко, Хаџиџ Ибре Ѓемал, Хаџидедиџ Авде Фикрет, Хоџиџ-Муса-башџиџ Ѓдхџема Хајра, Ѓмамовиџ Феџима Шџемсо, Ѓсиџ Смаје Мустафа, Ѓсиџ Атиџа Рамо, Ѓширлиџа Мехе Осман, Јелиџ Радомира Радослав, Јупиџ Адема Омер, Кајдиџ Шабана Мехмед, Кајџаз-Кукаџиџа Мухамеда Медџиха, Каџаба-Ѓојковиџ Николе Иџкониџа, Клаџар Јована Радоје, Кљаџиџ Миле Мирко, Комљџенаџ Адама Радослав, Ковачевиџ-Поњаџиџ Османа Халиџа, Кулиџ-Симиџ Ѓубомира Мариџа, Куљанин Ристе Лазар, Куртушиџ Миџата Анто, Лиховаџ Ѓмина Хусџин, Лојаниџа Јове Митар, Малџеш Лазе Милош, Малиџ Митра Драџиџа, Марковиџ Ди-митриџе Милош, Маџшиџ Нурџе Хајро, Миџиџ-Милош Паџе Ѓубиџа, Миљковиџ-Баџиџ Драгутина Боџена, Миљковиџ Ибраџима Ѓсад, Мравџаџ Феџима Идриџ, Мрђа Пере Јанко, Нерџтљџак Ахмеда Осман, Новаковиџ Николе Радџенко, Нововиџ-Шутиџ Балде Боџенџа, Нуруџиновиџ Алије Ѓсад, Ѓџегован Пере Радован, Ѓуховиџ Хасана Саџима, Оџобаџиџ Авде Суљо, Оруџ Авде Мустафа, Пајџазџетовиџ Му-мина Ѓјуб, Пајџазџетовиџ Хусе Изџет, Паџиџевиџ Васе Мато, Паџиџевиџ Душана Милован, Пејовиџ Јове Обрен, Проџа Беџе Хасан, Пушара Николе Спасџе, Реџидовиџ Дерџвиџа Исмџет, Реџидовиџ Ибре Сулејман, Смаџилаџиџ Салиха Идриџ, Смаџиловиџ Алије Идриџ, Смаџиџ Светозара Милосаџа, Стиџеџповиџ Ми-лиџвоџа Влаџота, Стреџкоџов Леониџа Виктор, Шариџ-

-Рончевић Милоша Борка, Шарић Мате Марин, Шљука-Видовић Јосипа Ђурђица, Тошковић-Марковић Симе Ружа, Трго Хајра Ибро, Васковић Боже Раде, Влаховљак Мехе Емин, Зарифовић Хасе Шабан, Зорлак Рашида Рамиз, Жужић Дервиша Дервиш;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Ђедовац Љубе Његослав, Кесер Михајла Љубомир, Ристић Недељка Мирко, Ромчевић Гојка Коста, Зековић Крсте Милутин;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Аћимовић Сретка Радмило, Анушић Марка Славко, Бешлагич Хасана Муниб, Дуповац Хасана Мухамед, Хаџимехмедагић Сулејмана Алија, Јанковић Саве Стојан, Козић Обрена Анђелко, Милановић Илије Стојан, Милановић Виде Вукашин, Миловић Гојка Љубомир, Миловић Јована Радомир, Мухамедагић Ариф Адил, Мујић Шукрије Весим, Скопљак Авде Мухамед, Стевић Стеве Рајко, Шарац Бранка Милан, Шушић Саве Радмило, Шварц Мирка Драго, Тацовић Љубе Никола, Топаловић Рама Хусо, Вукић-Станишић Милоша Милева, Зимовић-Џевердаровић Марка Ратка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Балаћ-Петковић Ристе Милица, Букилић Јове Војислав, Фејзовић Мустафе Шабан, Хаџиахметовић Хашима Махир, Хоџић Хакије Харун, Кајтаз Мехмеда Мехмед, Карајић Сулејмана Драган, Карасалиховић Салиха Исмет, Кијамет Руше Фадил, Кудић Мехмеда Мухамед, Лиховац-Фатић Раме Биба, Марковић Михајла Слободан, Мишковић Гојка Видосав, Окановић Мехмеда Јусуф, Петровић Марка Гордана, Солдат Ратка Живко, Старчевић Николе Ратомир, Стојић Ивице Славиша, Вајагић Раде Бошко;

— за залагање и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Ахмић Салиха Мустафа, Бзик Стјепана Славко, Џерић Севдаге Хајрудин, Ђурђевић Мирка Симо, Гламочанин Косте Ранко, Надаревић Реџе Сеад, Опачић Ђуре Бошко, Савић Милована Милорад, Зарић Љубе Небојша;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Бошњак Стојана Вид.

Бр 63
5 јуни 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Џотман Јурија Станислав, Терчич-Џибој Ивана Цветка;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Батагељ-Бевк Нада;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чернигој Јожефа Иван, Грапулин Алајза Рафаел, Поточник Франца Франц, Радовановић Сава Миленко;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Џуцек-Храст Андреја Аница, Двојмоч-Рачек Марије Штефанија, Кач Франца Иван, Калужа Ивана Људмила, Крањц Антона Франц, Кроновшек-Јарнович Милоша Алојзија, Курет Михаела Среќко, Ленаршич Матије Матија, Пласкан Франца Владо, Пољанец Томажа Венцеслав, Славич Франца Марјан, Шкрљ Ивана Либери, Шпеглич Франца Франц, Ватовец Ивана Јоже;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Андрејанич Ивана Јоже, Батагељ Аугуста Милко, Бизјак Франца Франц, Брезник Винка Иван, Џмак Марије Ернест, Добриха Аугуста Август, Долежал Карла Рајко, Годлер-Голнич Албина Зорка, Гојак Антона Милан, Головашек Јоже Франц, Голоб Франца Франц, Колшек Антона Фердо, Лубеј Мартина Јоже, Мендот Ивана Карел, Орел-Осташевски Владимир Бранка, Петернељ Рудолфа Хенрик, Пишлар Франца Франц, Пожар-Кермаунер Франца Алојзија, Раздевшек Ивана Винко, Рогович-Фортуна Августина Рожа, Стопар Јожета Јоже, Штефанчич Антона Јоже, Тешар Франца Антон, Видић Наста Душан, Желе Ивана Јернеј, Жилник Амалије Марија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрејашиќ-Зупан Давида Мајна, Аничкић-Искра Јожефа Десанка, Бера Флоријана Ерна, Берток-Zanuttini Карла Хелена, Бизјак Ивана Рафаел, Бранковић Јожефа Матилда, Чернигој Франца Алдо, Долар Ивана Станко, Доленц Антона Изидор, Ђерман Јована Момир, Франко Јоже Јоже, Фурлан-Гросар Цветка, Госар Андреја Марта, Градишек Ивана Јанез, Грбец Јоже Емил, Гричник Августа Драго, Гробелшек Мартина Владо, Хрешчак Франца Габријел, Хриб Франца Марјан, Хронек Јоже, Јеклар Андреја Славко, Јерман Ернеста Херкул, Југ Станислава Иван, Калан Франца Иван, Келхар Антона Казимир, Киселички Мишајла Владимир, Кнез-Лахарнар Винка Франчишка, Кнез Мирослава Павле, Кофол Јожега Антој, Комел Валентина Владимир, Крагељ Јожега Јоже, Краљ Франца Франц, Крамљак Ивана Алојз, Крулец Франца Јоже, Куковец Ивана Лудвик, Лапух Михаела Звонимир, Лочнишкар Адо Андреј, Мајцен Владимира Јанез, Маролт Франца Франц, Мегла Јанеза Цирил, Метелко-Томаж Антона Олга, Мирник Франца Франц, Млакар Романа Рафко, Мочник Антона Силвестер, Мучич Андреја Петер, Огрин Ивана Винко, Пелан Павела Франц, Петек Ангела Виљем, Петкович-Поточник Сава д-р Вера, Петрич Франца Иван, Пинтер-Херман Флорјана Јожица, Плазар Ивана Иван, Подлогар Карела Јанез, Поточник Франца Иван, Радовановић Миленка Милан, Ризмал Винка д-р Алојз, Родић Јандрије Рајко, Рогович Катарине Ангело, Рутар Михаела Богомир, Санцин Рудолфа Борис, Семич Ивана Јошко, Смирдељ Франца Франц, Смирдељ Блажа Матија, Смиртник-Облак Јосипа Марија, Спацал Алојз Станислав, Спetic-Рибарич Августа Богдана, Старц-Лаубич Јожефа Хелена, Шентјурц Ферда Митја, Шпацапан Леополда Милан, Штраус Антона Рудолф, Шулигој Винценца Данило, Трбулин Милете Милан, Вадњал-Сребод Јоже Станка, Варшек-Мокорел Јоже Драгица, Ватовец-Видрич Франца Марта, Вердник Франца Фрањо, Вижинтин Антона Божо, Заниновић Крсте Блаженко, Жужеј Франца Франц;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Чок Франца Цветко, Фергула Августа Евелино;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Батагељ-Бевк Нада, Лудвик Мартина Цвета, Велигошек Руди Руди, Волк Франца Франц, Вошњак Марије Славко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ашкерц-Брезникар Ивана Берта, Берток Ернеста Игор, Вољка Ернеста Јернеј, Ерхатич Филипа Славко, Груден Франца Марјан, Мачек Јанеза Јанез, Матјажич-Хвала Винченца Владимира, Рибалченко-Мочник Франца Мајда, Стопар Франца Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бакић Николе Никола, Омерзељ Алојза Марјан, Требушак Јанеза Душан.

Бр. 66
14 јуни 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката.
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од САП Косово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ђорац-Милетић Марка Тонка, Бериша-Туркаја Реџепа Нурије, Војводић Илије Никола;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Марсенић-Кадрић Радомира Јелка;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Адиљи Ахмета Цеват, Дармановић-Јовановић Живојина Радмила, Деликравић Дмитра Марија, Деримановић Милана Велимир, Дева-Кући Маљуша Сабрија, Димитријевић Милоша Ђорђе, Дреновиц Шабана Рамадан, Дроњак-Петровић Максима Савка, Годић Александра Живорад, Граичевци Балија Рахман, Ибар Хасана Нуседеми, Јовић Милоша Станоје, Карахода-Јусуфи Чамиља Муазеза, Крпић Богосава Драгослав, Лазић Стојимира др Вера, Мекули-Доко Шефки др Сехадет, Мухаџери-Беладини Хасани Фердиназа, Неранџић Цвеје Јорга, Спасич Ризнич Радмила;

за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Хаџикуртеш Арслана Мухамед, Љатиџи Љатифа Рахман;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ахмети Ахмета Даут, Аљај Шабана Садри, Јовановић Јована Драгица, Карахода Вели Скендер, Лабовић Милутина Драгољуб, Николовски Илије Јованка, Нобрда Емина Ферит, Пирани Вели Масхар, Реца-Битић Реџепа Игбала, Салихи-Мекули Таље Разија, Селими Бакија Селим;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адеми Раима Адем, Агушевић Адема Мимин, Ајдези Мехмети Вахиде, Алиа Авдулаха Мухарем, Алиу Сефер Фатима, Алиу Хасана Нусни, Андријевић Стевана Живорад, Ариф Ислам Ахмети, Бабић-Розац Анта Марија, Бафтијари Хусеина Бајрам, Бардхи Јусуфа Фетије, Беголи Ариф Алтене, Влета Ечрем Мукадес, Брудар Бига Анка, Чемериќић-Јовановић Косте Мирослава, Чирџи Светислава Светлана, Ѓамил Раме Хусеини, Ѓилерџију Ше-ху Хаима, Данчетови-Гарић Николе Евица, Дани Илијаза Нусрет, Демај Муртеза Зумбер, Дишо Јашара Лирије, Добросављевић Милорада Радомир, Ѓемшти Мустафе Кадри, Ѓинџи Рагипа Селвета, Ѓолешај Мартина Крист, Ѓајић Душана Даринка;

Ѓемаљ Рамуша Рамадани, Ѓокај Марка Пренк, Ѓорђевић Спасоја Момчило, Ѓорђевић Вождара Живка, Ѓудовић-Манојловић Сава Нада, Ѓетахи Исени Ѓемиље, Ѓаши Исак Ѓеврије, Ѓигић Бора Новица, Ѓрајчевци Ѓатиџа Хаљил, Ѓрбић Петра Доста, Хаџимуса Беџа Басри, Хамди Рухана Ука, Хашани Рамадана Исмаил, Хенџи-Ѓожанић Тихомира др Марица, Хоџа-Ѓини Шерифа Нурмет, Хрџаз-Поповић Спасоја Сава, Нусени Рифата Селатин, Јаха Абза Коприва, Јауковић Милике Данило, Јевтић Јована Миливоје, Јорганџијевић-Рогановић Николе Милева, Јованић Луке Нада, Јовановић-Илић Зафари Бранислава, Јововић Недељка Даринка, Јусуфи Мустафе Риза, Качија Зеџира Осман, Када-Ѓудима Исмаил Зекије, Кадролџи Садри Шефки, Капор Раде Славојка, Каралић-Станишиќ Ѓорџа Драга, Кастраџи Османа Ибрахим, Костић-Калевић Алексентија Милица, Костић-Соколовић Химзе Наска, Ковачевић-Митровић Радоје Даница, Ковачевић-Вујадиновић Петра Даринка, Ковачевић-Томић Симе Ковилка, Краснић Емина Атије, Краснић Адема Зеџир, Кривокапић Владе Ратко, Крстић Милорада Душан, Кући Феџима Наџије;

Ѓаџи Нури Несибџе, Ѓатиџи Ѓатиџа Мустафа, Ѓуми-Ѓуртула Сали Сехар, Ѓупче Реџепа Беџир, Ѓушај-Ѓаља Абдулаха Мурадије, Марџетић Марка др Петар, Матарова Рамадана Шабан, Мазреку Зеџа Ѓеџиџи, Мехмети Османа Ѓамил, Миленковић-Јовановић Ѓамјана Живка, Милетић-Ѓорђевић Илије Ѓобрила, Милојевић Риста Велимир, Митровић-Мишелић Душана Стоја, Мјекић Хаљита Рајиф, Младеновић-Роџковић Ѓруџе Ѓамена, Мујко Вехби Абдурахман, Налбани Шаипа Минув, Наман Халила Бахтири, Нараниќи Данила Бошко, Нешпић-Херок Симона Радмила, Ниќић Јосифа Милутин, Николић-Радивојевић Живојина Милка, Николић Станка Серафим, Нура-Ѓева Еџеми Милухат, Оџоковић Благоја Вукадин, Османи Јакупа Осман, Павловић Мирка Ѓобривоје, Пеџељ-Антић Милана Живка, Петковић Спире Велимир, Петровић-Селић Милана Јосиф, Поповић-Елек Драгаца Дара, Поповић-Ѓошевић Душана Ѓобрила, Поповић-Вукотић Ѓубе Драгица, Прапаштица Селима Јусуф, Прљинчевић Станка Ѓубица, Протић Рајка Станојка, Радојевић-Ѓетковић Ристе Вида, Радусиновић Милутина Мико, Ранковић Мита Јана, Рас-

тодер-Милић Станимира Милица, Реџај Ферат Фахрије, Реџеџи Тасима Мевљуде, Реш-Савић Станоје Радосава, Ристић Крсте Ѓоривоје, Ристић Стојана Ѓубомир, Ристовић Николе Драгослав, Рожаја Али Нурија, Симоновић Радована Сретен, Синишта-Ѓиќић Пренка Јелена, Сјеклоџа Ѓубомира Ѓорђе, Смани Шабана Нусрет, Сотирова-Јванова Методије Данка, Спонца Ахмета Ѓеља, Стаменић-Томашевић Бошка Даница, Станојевић Ставре Ѓедомир, Шабани Реџепа Шефкија, Шабовић Ахмета Хаќија, Шахини Луз Ѓуста, Шећу-Андрич Сава Ѓеносава, Шепецан-Шупић Тома Ѓубинка, Шуповић Меселџић Георгина, Танасковић Михајла Косара, Тенешџоли Ибраќима Бајрам, Тонић-Крухар Ѓорџа Ѓобрила, Топџиу-Ѓимани Ѓемаљ Веџихат, Топрљак Сељејмана Мухарем, Трајковић Наста Новица, Трајковић Сретка Станимир, Варџар Алејдина Муса, Васић Драгољуба Милибор, Васић-Јовановић Ѓорџа Надежда, Васић-Танасије Спасоје, Васић-Ѓорђевић Миладина Станислава, Вујовић-Ракочевић Ѓуре Милица, Вуќићевић Војина Момчило, Вуќовић-Вањеглавић Милана Ѓобрила, Вулетић-Ѓермановић Петра Слободанка, Зајми Хајрула Хилмије, Зајми-Zenollari Ѓаџера Ресмије, Завишић Милана Оливера, Здравковић Столе Вождар, Зеџири Бахтијара Вехџет, Зогјани Рустема Фаќи, Живић Недељка Младен;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Амити Ѓерима Иљаз, Бериша Селмана Хазир, Сахити Сахита Мусли, Велиа Реџепа Ељмаз;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андевска Русе Ленче, Ашани Мехмета Садрије, Беџа-Бајгора Иљаз Емина, Белегу-Краснић Шабана Рабиша, Бериша-Шабани Иљаз Садета, Ѓлогојевић Ѓубе Рада, Ѓојчић-Милосављевић Александра Светлана, Ѓакај-Ѓамони Рагипа Ајша, Ѓириќи Хамџија Исмајл, Ѓана-Ѓрика Умега Бехар, Драговић-Столић Ѓубомира Ѓвета, Ѓемајли-Ѓиќић Мехмети Хидаџет, Ѓокић Трајка Ѓвета, Ѓорђевић Александра Вера, Ѓурџехало Ирџана Бесире, Ејуп Реџепа Ејуп, Ѓаши-Мећуани Реџепа Фахрије, Ѓаши Ѓеладина Кадри, Ѓлава-Ѓовори Ибраќима Мирадија, Ѓруџић Ѓоговита Јелица, Ѓута Фазли Садри, Ѓуца-Ѓранџа Фаредина Месерет, Хаџимуса Асана Адем, Хајоли-Ѓиќа Шабана Хаџида, Хасанџекај-Ѓерѓури Ајета Шазиде, Хидић Ибраќима Севдија, Илић-Ѓирковић Милоје Милиќа, Исмајли Мухарема Бејазе, Јаќа Ѓатиџа Ѓамиља, Јанковић-Миковић Николе Нада, Качаниќу Бечира Ѓавит, Краснић-Маџери Ахмета Ремзије, Матовић-Јованић Милана Нина, Мемишић-Ѓадри Јашара Бајрамша, Милић-Васић Драгољуба Веселиќа, Миљосевић Ѓоре Вудимка, Митић Ѓедомира Радомир, Муџај-Алар Иштвана Илона, Муфти-Ѓаши Суљејмана Ѓемиље, Мурѓанић Ѓоривоја Загорка, Мустафа-Драгидела Хамди Наџире, Нешпић-Томић Слободана Славујка, Новитовић-Петровић Вуќомана Олга, Османи Бечира Реџеп, Паџо-Ѓиќо Симона Радмила, Панџић Живана Милица, Патенковић-Милисављевић Милутина Ѓогданка, Претрешња-Ѓуповац Сретка Софија, Реџа-Ѓитић Авде Мириша, Реџеџи-Нусени Садри Наџије, Реџеџи Хаџита Али, Сахатиу-Агаџиуши Назми Беса, Салићу-Ѓзнић Мустафе Хазбије, Стаменковић-Стојковић Ѓогољуба Мирослава, Сулејмани Хусеина Умѓане, Суљај-Реџеџи Бајрама Емина, Шаќини Ѓузе Матеја, Шалџини Бечира Ѓуљетен, Шефет

Брахим Гргури, Томић-Филић Стојана Мирса, Уке-
хајдарај-Кадих Хима Хата, Велиу Шефхета Иран-
вера, Влаховић Ђорџа Драган, Врајоли Шефкија
Гани, Здравковић-Видановић Видена Радмила.

Бр. 72
21 јуни 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат:

Од САН Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Чанак Николе др Милан, Проданић Павла Бог-
дан, Тот Андрије Борислав;

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ- РЕН ВЕНЕЦ

Теслић Николе Миле;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дрмончић Николе др Љубиша, Грбић Ђуре Ви-
томир, Ленѓер Јоакима Влада, Николић Светислава
Ђурица, Поповић Глигорија Лазар, Тепавчевић
Ђорџа Вукашин;

— за заслуги на полето на јавната дејност со
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Павловић Владимира Радивој, Погрмић Илије
Драго, Радовић Јоса Новица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Басарић Јована Петар, Бунџак Михаља Шан-
дор, Црногорчевић Борислава Бранко, Чолић Јова-
на Десимир, Чонка Мањаша Шандор, Чубрило Бран-
ка Владимир, Ђилас Раде Милорад, Ђуровић Не-
дељка Павле, Гарзикић Милоша Петар, Гигић Ра-
дослава Драгомир, Гина Јона Паун, Говедарица
Владе Милош, Хусар Јаноша Андраш, Јоланчић

Стјепана Иван, Јерковић Лазара Гојко, Киш Зо-
фија Јанош, Кнежевић Марка Илија, Којић Мили-
воја Милош, Ковачевић Петка Бошко, Марџикић
Новака Илија, Марјан Боже Милан, Механџић Ра-
дована Живан, Мудринић-Селак Стјепана Петра,
Николић Симе Милета, Патаки Антала Јанош, Ра-
даковић Дане Милош, Радовић Мартина Радуре,
Ристичевић Здравка Радомир, Шаренац Ђуре Јован,
Шимон Јожефа Јожеф, Штефан Петра Трајан,
Тинтор Пере Мирко, Тот Хоргоши Пала Пал, Трети-
ца Јове Петар, Владисављевић Вељка Иса, Жар-
ковић Гојка Милован;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ачај Ивана Франја, Арсенијевић Павла Марко,
Беке Ђуре Иван, Бенџик Јожефа Антал, Береџи
Јаноша Ерне, Берисављевић Славка Драгомир,
Бичкеи Иштвана Лајош, Бранков Јована Радован,
Булић Анте Милош, Бунџић Душана Марко, Цера
Зарија Домника, Цветић Драгољуба Немања, Дом-
јан Михаља Јожеф, Ђорић Анђела Момчило, Ђуро-
вић Данила Стојан, Француски Мите Лазар, Грбе-
ља Анте Крста, Грубор Симе Милан, Хомаља Ка-
роља Карол, Ивановић Божицара Хранислав, Из-
ковић Марка Марко, Јелић Дике Никола, Јованов
Драгољуба Жарко, Јунгер Кароља Карол, Кендри-
шић Срете Глиша, Кијац Петра Душан, Киш Јана
Јано, Кнежевић-Перњак Панте Јелена, Кнежевић
Тодора Марко, Кокрехел Имреа Имре, Копуновић
Јаноша Имре, Крајновић Марка Петар, Кристин
Имре Иштван, Кустурић Живка Радојко, Јалић
Душана Младен, Ласло Лукача Андраш, Мајлат-
-Леринџ Лајоша Ета, Марин Бранка Мирко, Мар-
јанов Паје Јован, Марјановић Миливоја Радивој,
Марошевић Андрије Марко, Месарош Урбана
Илеш, Милошев Милана Златоје, Мишљевић Сав-
е Радивој, Моснак Мише Павле, Николић Радиво-
ја Миленко, Нонковић Луке Ђуро, Ормош Шандо-
ра Имре, Петковић Новице Драгомир, Поплашен
Ђуре Лаза, Поповић Јована Петар, Пустахија Ми-
ле Бранко, Радишић Гојка Миленко, Радуров Пав-
ла Сава, Сумарџић Симе Никола, Сенти Имре Лас-
ло, Сивовић Милорада Милисав, Сосдановски Кр-
сте Лазар, Србин Паје Лазар, Судар Јандре Јован,
Шарић Јована Никола, Шутић Спасоја Војо, Тари
Михаља Јене, Тот Петера Михаљ, Туша-Sőregi Ур-
бана Тереза, Вујин Раде Живко, Зонаи Јожефа
Јанош;

— за заслуги во развивањето и реализирањето
на концепцијата на општонародната одбрана и за
успеси во подигањето на военостручно знаење и
борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Батинић Јована Радован, Масал Ђорџа Стани-
мир, Поповић Властимира Душан, Тубић Илије
Миодраг, Васић Душана Владимир, Зарић Стеве
Живојин;

— за залагање во социјалистичката изградба
на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабић Душана Радоје, Бокан Душана Жарко,
Вип Гелерта Јожеф, Деак Ференца Јожеф, Лепе-
дат Јована Сава, Маринков Јована Анђелија, Ма-
тић Симе Милан, Михаљ Иштвана Иштван, Пер-
дух Саве Илија, Пишиши Иштвана Карол, Ракић
Драгомира Борислав, Самарџић Боже Душан, Сол-
ноки Михаља Михаљ, Шетало Јаноша инж. Јанош,
Вереш Иштвана Ференц;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анђелић Триве Бошко, Антонијев Чеде Милета, Балог Михаља Денеш, Барањи Андраша Јанош, Барна Иштвана Шандор, Делић Симе Милутин, Дома Иштвана Иштван, Грујић Анђелка Радослав, Гуљаш Иштвана Миклош, Хегедиш Андраша Ендре, Караиловић Милоша Рафаило, Лапатат Луке Аурел, Луковић Младена Петар, Раицки Милорада Јован, Ранђеловић Николе Никодије, Селемић Властимира Миодраг, Шушкић-Радивојевић Спасоје Ана, Тодоров Славка Грујица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Араџан Недељка Бранко, Аугустиновић Мате Мијо, Гагић Живојина Новак, Голушин Миливоја Светозар, Ходи Ференца Антал, Кобар Карла Јарослав, Крнетић Жарка Марко, Петровић Исе Душан, Попадић Јеремије Слободан, Стаматовић Јована Стеван, Стошић Радолуба Никола, Тома Павла Јован, Трифуновић Саве Славко, Зубац Воје Спасоје;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Граховац Цвије Перо, Јаноцик Мартина Стеван, Тртић Миће Милош, Вујчић Часлава Миодраг, Задричко Осифа Данијел, Живковић Маријана Иван.

Бр. 73

22 јуни 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

192. Закон за сојузните административни такси (Пречистен текст) — — — — —	353
193. Одлука за определување на максималните цени односно тарифни ставови за превоз на стоки на другите на југословенските железници — — — — —	356
194. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите под кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од странство — — — — —	356
195. Решение за определување на царинската стапка „Слободно“ на увозот на специфична опрема за производство на звучни книги за потребите на слепи лица — — — — —	357
196. Решение за измена и дополненија на Решението за ослободување од плаќање на царина на специфичната опрема за здравството — — — — —	357
197. Упатство за распоредување на челиците од разни облици во Царинската тарифа — — — — —	358
198. Упатство за распоредување на агрегати за фрижидери и разладна опрема во Царинската тарифа — — — — —	359

199. Упатство за распоредување на компресори за фрижидери во Царинската тарифа — — — — —	359
200. Упатство за распоредување на меки феритни јатки со различни форми и на перманентни феритни магнети со различни форми во Царинската тарифа — — — — —	359
201. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	360
202. Правилник за користење на леталиштата — — — — —	360
203. Правилник за начинот на запишување на аеродромите во уписникот на цивилни аеродроми и на леталиштата во уписникот на леталишта — — — — —	362
204. Наредба за утврдување на износот на личната и семејната инвалиднина, на ортопедскиот додаток и додатокот за нега и помош од страна на друго лице во 1979 година — — — — —	365
205. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 1978 година — — — — —	365
206. Наредба за утврдување на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 1978 година — — — — —	365
207. Наредба за утврдување на основите за определување на боречкиот додаток во 1979 година — — — — —	366
208. Решение за отворање Царинска испостава на Царинарницата Загреб. со седиште во Загреб — Велесаем — — — — —	366
209. Правилник за југословенските стандарди за натриумфлуорид, технички — — — — —	366
210. Правилник за југословенските стандарди за полупроводнички компоненти — — — — —	367
211. Одлука за утврдување на височината на годишната и месечната аконтација на постојаните средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1979 година — — — — —	367
212. Одлука за финансирање на работите на станбената изградба — — — — —	368
213. Одлука за измена на Одлуката за надоместите, патните и други трошоци на делегатите на Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи — — — — —	368
214. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво за Обединетите Арапски Емирати, Државата Бахреин, Државата Катар и Султанатот Оман — — — — —	368
215. Одлука за основање на заедничко стопанско претставништво на Југославија во Кралството Норвешка — — — — —	369
216. Спогодба за промена на затечените цени за панел-плочи — — — — —	369
217. Спогодба за промена на затечените цени за шпер-плочи — — — — —	369
218. Спогодба за промена на затечените цени на филтер-стапчиња за цигари — — — — —	369
Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружениот труд — — — — —	370
Укази — — — — —	370
Одликувања — — — — —	371